

Според испитувањето на расположението на јавноста кое го изврши "Вашингтон пост", во досегашните внатрешни избори во неколку американски држави, засега кај Републиканската партија води сенаторот од Аризона, Џон Меккејн, со доверба на гласачите од 28 проценти, на второ место е Мајк Хакаби, додека на трето место е Мит Ромни.

Сопругата на поранешниот американски претседател Бил Клинтон, сенаторката Хилари Клинтон, ја има поддршката на 42 отсто од гласачите, црнечкиот сенатор Барак Обама е втор со 37 проценти, додека на трето место се наоѓа Џон Едвардс со 11 отсто.

Без оглед на актуелната надмоќност на Демократската партија, која го освои мнозинството во американскиот Конгрес, познавачите на приликите оценуваат дека тоа автоматски не значи дека нивните двајца водечки кандидати, Хилари Клинтон и Барак Обама, би можеле да извојуваат конечна победа на ноемвриските претседателски избори.



Пишува: Драги ИВАНОВСКИ

Во САД, во тек се внатрешните избори во неколку држави, кои треба да покажат кој од евидентираниите кандидати на Републиканската и на Демократската партија, кои и натаму се водечки и највлијателни партии во американското општество, ќе успее да ја освои престижната номинација како претседателски кандидат и на ноемвриските избори ќе ја добие довербата на електоратот за освојување на најпрестижната и најмоќната функција во глобални рамки. Изборната кампања во која кандидатите спроведуваат низа активности за да ги убедат членовите на нивната партија да им го доделат својот глас веќе навлегува во напредната фаза во пресрет на доаѓањето на фамозниот решавачки вторник во февруари, кога истовремено ќе се одржат внатрешни избори во дури 20 американски држави.

Според досегашните согледувања на аналитичарите на приликите, во американската јавност со најобемна кампања е поранешната прва дама на Белата кука, сенаторката од Њујорк, Хилари Клинтон, која жестоко се бори со црнечкиот сенатор од Илиноис, младиот Барак Обама, кој

бележи импозантен напредок во политичката кариера.

Кај таборот на Републиканската партија најголеми шанси за победа има поранешниот гувернер на Аризона, Џон Меккејн, кој веќе еднаш учествуваше во трката за номинација на својата партија како кандидат за американски претседател во 2000 година, кога загуби од актуелниот претседател на САД, Џорџ Буш јуниор, кој годинава го привршува вториот мандат.

Најновите анкети на американските весници покажуваат дека пред одржувањето на внатрешните избори во државата Мичиген, кај таборот на Републиканската партија најголеми шанси има Џон Меккејн со 33 проценти поддршка на анкетираниите гласачи, а по него следува победникот од изборите во Ајова, Мајк Хакаби, со поддршка од 18 проценти, додека на трето место се наоѓа поранешниот градоначалник на Њујорк, Руди Џулијани со 12 проценти.



ДАЛИ РЕПУБЛИКАНЦИТЕ ЌЕ ЈА ЗАДРЖАТ ПОЗИЦИЈАТА?

## ЏОН МЕККЕЈН ПРО БАРАК ОБАМА?



ОБАМА ВОДИ ЖЕСТОКА БИТКА СО ХИЛАРИ

Во Демократската партија, пак, убедлива предност ѝ се дава на поранешната прва дама на Белата кука, Хилари Клинтон, која доби дури 42 проценти од гласовите на анкетираниите гласачи која, исто така, победи на минатонеделните прелиминарни избори во државата Њу Хемпшир. На второ место се наоѓа победникот на партиските конвенции во државата Ајова, црнечкиот сенатор Барак Обама, со 27 проценти, додека на трето место е Џон Едвардс со 11 проценти.

Инаку, според истражувањата на јавното мислење на весникот "Вашингтон пост", во досегашните внатрешни соочувања со гласачите кај Демократската партија води Хилари Клинтон, која ја има

поддршката на 42 проценти од гласачите, пред Барак Обама со 37 проценти и Џон Едвардс со 11 проценти.

Кај Републиканската партија води Џон Меккејн, со послабо изразена предност од 28 проценти, на второ место се наоѓа Мајк Хакаби, а на третото место фигурира Мит Ромни со 19 проценти од испитаните гласачи. Во оваа смисла треба да се одбележи досегашниот слаб резултат на поранешниот градоначалник на Њујорк, Руди Џулијани, кој се сметаше како главен конкурент на Џон Меккејн за партиската номинација, откако се прослави со својата активност за време на терористичкиот напад на Ал каида врз Светскиот трговски центар во Њујорк на 11 септември 2001

# РИКАНСКИ ПРЕТСЕДАТЕЛ

година. Меѓутоа, сè уште е рано да се оценуваат позициите на кандидатите на двете партии, со оглед на фактот што досега се завршени соочувањата со гласачите во само пет американски држави.

## ВО СЕНКА НА АМЕРИКАНСКАТА ЕКОНОМИЈА И КРИЗНИТЕ ЖАРИШТА

Се чини дека партиските кандидати во својата досегашна предизборна кампања не можеа да ги избегнат актуелните состојби во американската економија, каде се појави т.н. хипотекарна криза, во која настрадаа голем број граѓани, кои се полакомија по евтините кредити на банките за купување на недвижности, што имаа непредвидливи последици и доведоа до голема криза и неможност на исплату-

вањето на зголемените месечни анuitети.

ликанската партија го загуби мнозинството и во американскиот Конгрес. Мошне жестока е Хилари Клинтон која, од друга страна, пак, се бори со сите средства против младиот сенатор Барак Обама, од кого веќе претрпе и еден пораз поради своите несмасни ставови во поглед на улогата на црнечкиот борец за човечки права, Мартин Лутер Кинг, кој беше убиен во атентат, како и поради наводното празно спротивставување на Обама на интервенцијата во Ирак, која била без предлог акции.

## ШТО ОЧЕКУВА МАКЕДОНИЈА ОД ОВИЕ ИЗБОРИ?

Според досегашната политика на американската администрација во поглед на состојбите на Балканот, за нас како нај-



ПРВА ЖЕНА ПРЕТСЕДАТЕЛ?

# ТИВ ХИЛАРИ КЛИНТОН ИЛИ

поволен кандидат за нов американски претседател ќе биде поранешниот сенатор од Аризона, Џон Меккејн, кој многу добро ги познава состојбите во овој дел од светот. Ги поддржува иницијативите за влегување на Македонија, Хрватска и Албанија во НАТО и ги одбива обидите на грчкото моќно лоби во САД да издејствува донесување на резолуции, во кои се осудува нашата држава за наводна иредентистичка кампања, со намера за остварување на грчката сизифовска намера за промена на позициите на американската политика за уставното име на Македонија.

Судејќи според досегашните предизборни внатрешни соочувања, може да се каже дека Џон Меккејн сепак би бил најсериозен претендент на Републиканската партија за номинација како можен кандидат за претседател на САД, иако неговата партија не може да се пофали со политиката на Џорџ Буш на внатрешен и на надворешен план. Некои аналитичари сметаат дека без оглед на таквата слабост на Републиканската партија, Меккејн сепак би можел да победи на ноемвриските избори и поради таквиот тек на околностите во сегашниот момент, кои се одвиваат кај спротивната страна. Имено, Хилари Клинтон е најсериозен кандидат за номинација на својата партија, но се поставува прашањето дали во подоцнежниот тек на кампањата ќе бидат отворени аферата на нејзиниот сопруг Бил Клинтон со Моника Левински и нејзиното однесување по таа љубовна афера, а од друга страна, пак, некои сметаат дека конзервативизмот на американското општество и јавност сè уште не бележи некои рапидни промени кои укажуваат дека во конечната изборна битка американскиот народ ќе се определи за жена како кандидат за нов американски претседател. Истото се однесува и на засега вториот кандидат на Демократската партија, црнечкиот лидер Барак Обама, кој и во случај да ја добие партиската номинација тешко е да се очекува дека ќе стане и првиот Црнец на престижната функција во најмоќната држава во светот. За тоа беше свесен и поранешниот втор човек во американската администрација, генералот Колин Пауел, за кој тамошните медиуми велеа дека поради овој момент не сакаше да се кандидира како претседателски кандидат на американските избори пред четири години, кога ја уживаше својата најголема популарност. Да спомнеме дека тој беше на функцијата американски државен секретар, а претходно командант на успешно спроведената воена интервенција на САД во Ирак.

Исто така, кандидатите се соочуваат и со своите диференцирани гледишта во однос на воената интервенција во Ирак и повлекувањето на американските војници од оваа земја, како и за други меѓународни проблеми во кои интензивно е вклучена американската надворешна политика под водство на актуелниот претседател Џорџ Буш, кој бележи најнизок рејтинг од досегашните американски претседатели и заради чие владеење Репуб-

ликација на својата партија, но се поставува прашањето дали во подоцнежниот тек на кампањата ќе бидат отворени аферата на нејзиниот сопруг Бил Клинтон со Моника Левински и нејзиното однесување по таа љубовна афера, а од друга страна, пак, некои сметаат дека конзервативизмот на американското општество и јавност сè уште не бележи некои рапидни промени кои укажуваат дека во конечната изборна битка американскиот народ ќе се определи за жена како кандидат за нов американски претседател. Истото се однесува и на засега вториот кандидат на Демократската партија, црнечкиот лидер Барак Обама, кој и во случај да ја добие партиската номинација тешко е да се очекува дека ќе стане и првиот Црнец на престижната функција во најмоќната држава во светот. За тоа беше свесен и поранешниот втор човек во американската администрација, генералот Колин Пауел, за кој тамошните медиуми велеа дека поради овој момент не сакаше да се кандидира како претседателски кандидат на американските избори пред четири години, кога ја уживаше својата најголема популарност. Да спомнеме дека тој беше на функцијата американски државен секретар, а претходно командант на успешно спроведената воена интервенција на САД во Ирак.

**DA ADNAN REISEN**  
**STUTTGART**

Informacii od 9:00 do 21:00  
Büro Stuttgart  
Tel. 0711 / 8 17 78 72  
Fax 0711 / 8 17 78 73  
Mobil 0171 / 5 46 32 20  
www.dautoski.de

70469 STUTTGART - Leobenerstr. 33 - FEUERBACH

**FREIBURG**  
OFFENBURG  
KARLSRUHE  
STUTTGART  
ULM  
AUGSBURG  
MÜNCHEN  
KUMANOVO  
SKOPJE  
GOSTIVAR  
KICEVO  
VERBINDUNG MIT SPOJUVANJE SO  
STRUGA PRILEP  
OHRID BITOLA

**Adnan Reisen**  
Büro Kicevo  
Tel./Fax: 045 / 228 630  
Mobil 075 / 742 721  
070 / 711 788  
Büro Freiburg  
Tel. 0761 / 500 235  
Mob. 0170 / 411 76 93  
Büro Offenburg  
Tel. 0781 / 17 48  
Sekoja sreda, petok i nedela  
Germanija - MAKEDONIJA  
Sekoja sreda, sabots i nedela  
Makedonija - GERMANIJA